

20090530911

## МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Врз основа на член 145 алинеја 4 од Законот за странците („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/2006, 66/2007 и 117/2008), министерот за внатрешни работи, донесе

### ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КУЌНИОТ РЕД НА ПРИФАТНИОТ ЦЕНТАР ЗА СТРАНЦИ

#### Член 1

Во Правилникот за куќниот ред на Прифатниот центар за странци („Службен весник на Република Македонија бр.6/2007“) во член 2 во став 1 во алинејата 3 сврзникот „и“ се заменува со запирка, а алинејата 4 се менува и гласи:

„- малолетен странец кој влегол во Република Македонија спротивно на одредбите утврдени со закон и е без придружба на родител или старател, односно по пристигнување во Република Македонија останал без придружба, а не бара азил (во натамошниот текст: малолетен странец без придружба) и“.

По алинејата 4 се додава нова алинеја 5, која гласи:

„- жртви на трговија со луѓе во периодот на одлучување.“

#### Член 2

Во член 3 ставот 1 се менува и гласи:

„Во Прифатниот центар приемот на странците се врши врз основа на барање за сместување на странец поднесено од страна на полициските службеници за илегална миграција и странци, како и од полициските службеници од надлежната организациона единица за борба против трговија со луѓе и криумчарење мигранти.“

#### Член 3

Во член 11 во ставот 2, втората и третата реченица се бришат.

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

Во посебно определени простории се сместуваат:

- странци – жртви на трговија со луѓе;
- семејства;
- малолетни странци без придружба и
- малолетници – жртви на трговија со луѓе.

#### Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 14.1- 24338/1  
14 април 2009 година  
Скопје

Министер  
за внатрешни работи,  
м-р **Гордана Јанкуловска**, с.р.